

## Член 5

Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за таксата за привремен престој.

## Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I

P{ R NDRYSHIMIN DHE PLOT{ SIMIN E LIGJIT  
P{ R TAKS{ N P{ R Q{ NDRIM T{ P{ R KOHSH{ M

## Neni 1

N[ Ligjin p[r taks[n p[r q[ndrim t[ p[rkohsh[m ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 19/96 dhe 26/02) n[ nenin 3 numri "20,00" z[vend[sohet me numrin "40,00".

## Neni 2

Neni 7 ndryshohet si vijon:

"Shoqatat tregtare ose tregtari – individ t[ regjistruar p[r kryerjen e veprimtarive hoteliere ose turistike, si dhe personat t[ cil[t japin sh[rbime p[r vendosje t[ turist[ve dhe udh[ar[ve (n[ tekstin e m[tejm[: kryer[s t[ veprimtarive hoteliere dhe turistike), taks[n p[r q[ndrim t[ p[rkohsh[m jan[ t[ obliguar ta paguajn[ nj[koh[sisht me pages[n p[r sh[rbimin e kryer p[r bujtje."

## Neni 3

N[ nenin 11 paragrafin 1 fjal[t: "80 000 deri 240 000 denar[ z[vend[sohen me fjal[t: "150 000 deri 300 000 denar[" nd[rsa fjal[t: "nd[rmarrja dhe tjet[r]" fshihen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"P[r veprimet nga paragrafi 1 t[ k[tij neni do t[ d[nohet p[r kund[rvajtje edhe personi p[rgjegj[s n[ personin juridik me d[nim n[ t[ holla prej 10 000 deri 50 000 denar[ dhe do t'i shqiptohet mas[ mbrojt[se ndalim t[ kryerjes s[ pun[ve me p[rgjegj[si dhe detyrave t[ pun[s n[ koh[zgjatje prej gjasht[ muaj deri n[ nj[ vit."

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

"P[r veprimet nga paragrafi 1 t[ k[tij neni personit juridik do t'i shqiptohet edhe mas[ mbrojt[se ndalim t[ kryerjes s[ veprimtaris[ n[ koh[zgjatje prej nj[ deri n[ tre vjet."

## Neni 4

N[ nenin 12 fjal[t: "3 000 deri 10 000 denar[" z[vend[sohen me fjal[t: "10 000 deri 50 000 denar[".

## Neni 5

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjd[n[s i Kuvendit t[ Republik[s s[ Maqedonis[ ta verifikoj[ tekstin e spastruar t[ Ligjit p[r taksat p[r q[ndrim t[ p[rkohsh[m.

## Neni 6

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".

## 1187.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 2003 година.

Бр. 07-3994/1  
22 јули 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

## ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

## Член 1

Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 49/2001, 103/2001 и 54/2002), во членот 7 ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „30 дена од“ се заменуваат со зборовите: „60 дена од денот на“.

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4 и 5.

## Член 2

Во членот 8 став 2 бројот „30“ се заменува со бројот „60“.

## Член 3

Членот 11 се менува и гласи:

„Резидентите не можат да вложуваат во недвижности во странство.

Исклучок од ставот 1 на овој член се дипломатските, конзуларните и другите претставништва на Република Македонија во странство.

Резидентите, кои вложиле средства за стекнување сопственост на недвижност во странство, се должни во рок од 60 дена од денот на настанување на правната основа за стекнување на недвижноста да го пријават вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Централниот регистар на Република Македонија (во натамошниот текст: Централен регистар).

Централниот регистар врши упис на средствата вложени во недвижности и на сите натамошни измени на вложувањето во регистарот на вложувања во недвижности на резиденти во странство.

Централниот регистар води регистар на средствата вложени во недвижности на резиденти во странство, за што издава потврда за извршениот упис и за секоја натамошна измена. Податоците од регистарот се користат за статистички цели.

Министерот за финансии го пропишува начинот на пријавувањето, уписот, како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на вложувања во недвижности на резиденти во странство.“

## Член 4

Членот 12 се менува и гласи:

„Нерезидентите и подружниците на странски трговски друштва во Република Македонија што стекнале сопственост врз недвижности во Република Македонија под услови определени со посебен закон или ратификувани меѓународни договори, се должни во рок од 60 дена од денот на настанување на правната основа за стекнување сопственост на недвижност во Република Македонија да го пријават вложувањето на средствата и сите измени на вложувањето во недвижности во Централниот регистар.

Централниот регистар врши упис на средствата вложени во недвижности и на сите измени на вложувањето во регистарот на вложувања во недвижности на нерезидентите во Република Македонија.

Централниот регистар води регистар на средствата вложени во недвижности на нерезиденти во Република Македонија, за што издава потврда за извршениот упис и за секоја натамошна измена. Податоците од регистарот се користат за статистички цели.

Министерот за финансии го пропишува начинот на пријавувањето, уписот на вложувањето, како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на вложување во недвижности на нерезиденти во Република Македонија.“

## Член 5

Во членот 14 ставот 8 се менува и гласи:

„По исклучок од ставот 3 на овој член, Фондот за осигурување на депозити, осигурителните друштва, пензиските фондови и инвестиционите фондови можат да купуваат хартии од вредност во странство согласно со законите кои го регулираат нивното работење.“

## Член 6

Во членот 21 став 1 по зборот „девизи“ се става точка, а текстот до крајот на реченицата се брише.

Во ставот 2 по зборот „условите“ се додаваат зборовите: „и начинот“.

## Член 7

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:

## „Член 26-а

За извршување на платниот промет од членот 26 став 2 на овој закон, корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија отвораат девизни сметки на начин и под услови утврдени од страна на Владата на Република Македонија.“

## Член 8

Во членот 29 став 1 зборовите: „домашни и“ се бришат, записката по зборот „пари“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и монетарно злато“ се бришат.

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Народната банка на Република Македонија ги пропишува условите и висината на износот на ефективни домашни пари и чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.

Народната банка на Република Македонија ги пропишува условите под кои овластените банки можат да внесуваат или изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари од или на нивните сметки во странство.“

Во ставот 2 кој станува став 4 записката по зборот „изнесуваат“ се брише и се додаваат зборовите: „над износите утврдени со актите од ставовите 1 и 2 на овој член, задолжително“.

## Член 9

Во членот 37 став 1 во втората реченица зборовите: „треба да добие претходно согласност од“ се заменуваат со зборовите: „веднаш ја известува“.

Во ставот 3 зборовите: „добиено мислење“ се заменуваат со зборовите: „добиена согласност“.

Во ставот 5 процентот „5%“ се заменува со процентот „10%“, а зборовите: „или да ги продадат на овластената банка од која девизите се купени“ се бришат.

## Член 10

Во членот 42 став 3 точки 1 и 2 зборовите: „180 дена“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

## Член 11

Во членот 47 се додаваат 3 нови става, 2, 3 и 4, кои гласат:

„За потребите на инспекцискиот надзор од ставот 1 на овој член, банките кај кои се водат сметките на резидентите или нерезидентите се должни на писмено барање на инспекторот, да му ја дадат на увид целокупната документација за нивното работење преку сметките.

Увидот во работењето и во документацијата во смисла на ставовите 1 и 2 од овој член подразбира и увид во документацијата и сметките на трети резиденти и нерезиденти кои се поврзани со надзорот од член 46 на овој закон.

При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот може да задржи и изнесе копии од документите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член.“

## Член 12

Членот 48 се менува и гласи:

„За преземените дејствија во постапката на инспекциски надзор инспекторот составува записник.

Со заклучок кој е составен дел на записникот од ставот 1 на овој член, инспекторот му наложува на субјектот да ги отстрани незаконитостите и неправилностите во рок од три дена од денот на приемот на записникот.

Субјектот има право да поднесе приговор на записникот за спроведениот надзор во рок од осум дена од денот на неговиот прием. Ако во приговорот се изнесат нови факти и нови докази што би влијаеле на донесувањето на решението и преземањето на други мерки, ќе се проверат поднесените факти и приложените докази и за тоа ќе се состави дополнителен записник.“

## Член 13

По членот 48 се додаваат два нови члена 48-а и 48-б, кои гласат:

## „Член 48-а

Ако субјектот во рокот утврден со заклучокот од членот 48 на овој закон не ги отстрани утврдените незаконитости и неправилности директорот на Државниот девизен инспекторат (во натамошниот текст: директор), ќе донесе решение со кое ќе наложи на субјектот во рок од осум дена од приемот на истото да уплати бескаматен депозит во денарска противвредност на вложените средства спротивно на членовите 14, 20, 23 и 25 на овој закон, на посебна сметка во Министерството за финансии.

Денарската противвредност на депозитот се пресметува според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

По барање на субјектот, а врз основа на потврда од страна на инспекторот дека утврдените незаконитости и неправилности се отстранети, Министерството за финансии ќе одобри враќање на уплатениот депозит од ставот 1 на овој член во рок од осум дена.

## Член 48-б

Заради наплата на депозитот од членот 48-а на овој закон директорот ќе донесе решение за забрана на користење на средства на субјектот од неговите сметки, на личните примања од работен однос и на неговите побарувања, а на носителот на платниот промет, на должникот на субјектот, односно на исплатителот на личните примања да им наложи средствата да ги уплатат во корист на бескаматниот депозит.

Инспекторот е должен да поведе прекршочна постапка пред донесување на решението од ставот 1 на овој член, а поради повреда на одредбите од членовите 14, 20, 23 и 25 на овој закон од страна на субјектот.

Министерството за финансии е должно во рок од осум дена да постапи, односно да ја изврши судската пресуда која се однесува во делот на пристигнатиот депозит.“

## Член 14

Во членот 49 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако субјектот во рокот кој ќе го определи инспекторот со заклучокот од членот 48 на овој закон не ги отстрани утврдените незаконитости, односно неправилности или на барање не ја даде, односно достави документацијата или ако депозитот од членот 48-а на овој закон не го уплати, директорот ќе донесе решение со кое привремено ќе забрани вршење на определена дејност. Привремената забрана ќе важи до исполнување на обврската пропишана во решението.“

## Член 15

Во членот 50 став 1 по бројот „48“ се става записка и се додаваат зборовите: „48-а, 48-б“.

## Член 16

Во членот 56 став 1 точки 8 и 9 зборовите: „Министерството за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар“.

Во точката 33 по зборовите: „Владата на Република Македонија“ се додаваат зборовите: „и Народната банка на Република Македонија“.

## Член 17

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи:

## „Член 59-а

Резидентите и нерезидентите кои имаат вложувања во директни инвестиции и во недвижности во странство, односно во Република Македонија до денот на влегувањето во сила на овој закон, должни се во рок од

шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да извршат упис на вложувањата во Регистарот на вложувањата во недвижности на нерезидентите во Република Македонија, Регистарот на вложувањата во недвижности на резидентите во странство, Регистарот на директни инвестиции на резидентите во странство и Регистарот на директни инвестиции на нерезидентите во Република Македонија.“

#### Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I P Æ R N D R Y S H I M I N D H E P L O T Æ S I M I N E L I G J T I P Æ R P U N Æ D E V I Z O R E

#### Neni 1

Në Ligjin për punë devizore (“Gazeta zyrtare e Republik[*s*] s[*l*] Maqedonisë” num[r] 34/2001, 49/2001, 103/2001 dhe 54/2002), në nenin 7 paragrafi 2 fshihet.

Në paragrafin 3 i cili b[*h*]het paragraf 2 fjal[*t*]: “30 dit[*e*] nga” zëvendësohen me fjal[*t*]: “60 dit[*e*] nga dita e”.

Paragraf[*t*] 4, 5 dhe 6 b[*l*]hen paragraf[*t*] 3, 4 dhe 5.

#### Neni 2

Në nenin 8 paragrafin 2 numri “30” zëvendësohet me numrin “60”.

#### Neni 3

Neni 11 ndryshohet si vijon:

“Rezidentët nuk mund të deponojnë në paluajtsh[m]ri jashtë vendit.

Përfashtim nga paragrafi 1 t[*t*] këtij neni b[*l*]n[*e*] përfaqësitë diplomatike, konzulare dhe përfaqësit[*e*] tjera të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.

Rezidentët, të cilët kanë deponuar mjete për fitimin e pronësisë së paluajtshme jashtë vendit, janë të obliguar në afat prej 60 ditësh nga dita e shfaqjes së bazës juridike për fitimin e paluajtshmërisë ta paraqesin deponimin dhe të gjitha ndryshimet e mëtuqeshme të deponimit në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Regjistri qendror).

Regjistri qendror bën regjistrimin e mjeteve të deponuara në paluajtshmëri dhe të të gjitha ndryshimeve dhe deponimeve t[*t*] m[*t*]ejme në regjistrin e deponimeve në paluajtshmëri të rezidentëve jashtë vendit

Regjistri qendror mban regjistrin e mjeteve të deponuara në paluajtshmëri të rezidentëve jashtë vendit, për [*k*]a jep vërtetim për regjistrimin e kryer dhe për çdo ndryshim t[*t*] m[*t*]ejm[*e*]. Të dhënat nga regjistri shfrytëzohen për qëllime statistikore.

Ministri i Financave e përcakton mënyrën e paraqitjes, regjistrimit, si edhe përbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të deponimeve në paluajtshmëri të rezidentëve jashtë vendit.”

#### Neni 4

Neni 12 ndryshohet si vijon:

“Jorezidentët dhe deg[*t*] e shoqatave të huaja tregtare në Republikën e Maqedonisë që kanë fituar pronësi mbi paluajtshmëritë në Republikën e Maqedonisë sipas kushteve të përcaktuara me ligj të posaçëm ose marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare, obligohen në afat prej 60 ditësh nga dita e shfaqjes së bazës juridike për fitimin e pronësisë në paluajtshmëri në Republikën e Maqedonisë ta paraqesin deponimin e mjeteve dhe të gjitha ndryshimet e deponimit në paluajtshmëri në Regjistrin qendror.

Regjistri qendror bën regjistrimin e mjeteve të deponuara në paluajtshmëri dhe të gjitha ndryshimet e deponimit në regjistrin e deponimeve në paluajtshmëri t[*t*] jorezident[*ve*] n[*e*] Republik[*n*] e Maqedonis[*t*].

Regjistri qendror mban regjistrin e mjeteve të deponuara në paluajtshmëri të jorezidentëve në Republikën e Maqedonisë, për çka jep vërtetim për regjistrimin e kryer dhe për çdo ndryshim t[*t*] m[*t*]ejm[*e*]. Të dhënat nga Regjistri shfrytëzohen për qëllime statistikore.

Ministri i Financave e përcakton mënyrën e paraqitjes, regjistrimit t[*t*] deponimeve, si dhe përbajtjen, form[*n*] dhe mënyr[*n*] e mbajtjes së regjistrit të deponimeve në paluajtshmëri të jorezidentëve në Republikën e Maqedonisë.”

#### Neni 5

Në nenin 14 paragrafi 8 ndryshohet si vijon:

“Me përfashtim të paragrafit 3 t[*t*] k[*t*]ij neni, Fondi për sigurimin e depozitave, shoqatat e sigurimit, fondet pensione dhe fondet investuese mund të blejnë letra me vlerë jashtë vendit në pajtim me ligjet që e rregullojnë punën e tyre.”

#### Neni 6

Në nenin 21 paragrafin 1, pas fjalës “deviza” vihet pikë, ndërsa teksti deri në fund të fjalisë fshihet.

Në paragrafin 2, pas fjalës “kushtet” shtohen fjalët: “dhe mënyra”.

#### Neni 7

Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a, si vijon:

#### “Neni 26-a

P[*r*] kryerjen e qarkullimit pagesor sipas nenit 26 paragrafit 2 t[*t*] k[*t*]ij ligji, shfryt[*z*uesit] dhe shfryt[*z*uesit] individ[*t*] t[*t*] mjeteve t[*t*] Buxhetit t[*t*] Republik[*s*] s[*l*] Maqedonis[*t*] hapin llogari devizore n[*e*] m[*n*]yr[*e*] dhe kushte t[*t*] p[*r*]caktuara nga ana e Qeveris[*t*] s[*l*] Republik[*s*] s[*l*] Maqedonis[*t*].”

#### Neni 8

Në nenin 29 paragrafin 1, fjalët: “vendase dhe” fshihen, presja pas fjalës “t[*t*] holla” zëvendësohet me lidhëzën “dhe”, ndërsa fjalët: “dhe flori në monedha” fshihen.

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[*t*] të rinj 2 dhe 3 si vijojn[*e*]:

“Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë i përcakton kushtet dhe lartësinë e shumës së parave efektive të vendit dhe qeqeve dhe floririt në monedha të cilat mundën të futen ose nxirren nga Republika e Maqedonisë.

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë i përcakton kushtet me të cilat bankat e autorizuar mund të fusin apo nxjerrin nga Republika e Maqedonisë para të huaja efektive nga ose në llogaritë e tyre jashtë vendit.”

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 4, presja pas fjalës “nxirren”, fshihet dhe shtohen fjalët: “mbi shumat e përcaktuara me aktet nga paragraf[*t*] 1 dhe 2 të këtij neni, n[*e*] m[*n*]yr[*e*] t[*t*] obligueshme”.

#### Neni 9

Në nenin 37 paragrafi 1, në fjalinë e dytë fjalët: “duhet të marr[*t*] paraprakisht pëlqim nga” zëvendësohen me fjalët: “menjëherë e lajmëron”.

Në paragrafin 3 fjalët: “mendim i marrur” zëvendësohen me fjalët: “pëlqim i marrur”.

Në paragrafin 5 përqindja “5%” zëvendësohet me përqindjen “10%”, ndërsa fjalët “ose t[*t*]ia shes[*t*] bankës së autorizuar nga e cila janë blerë devizat” fshihen.

#### Neni 10

Në nenin 42 paragrafi 3 pikat 1 dhe 2 fjalët: “180 ditë” zëvendësohen me fjalët: “1 vit”.

#### Neni 11

Në nenin 47, shtohen 3 paragraf[*t*] të rinj 2, 3 dhe 4 si vijojn[*e*]:

“Për nevojat e mbik[*q*]yrjes inspektuese nga paragrafi 1 i këtij neni, bankat të të cilat mbahen llogarit[*t*] e rezidentëve ose jorezidentëve janë të obliguara, me kërkesë me shkrim të inspektorit, t[*t*]ia japin në inspektim dokumentacionin e përgjithshëm për punën e tyre n[*e*] p[*r*]mjet llogarive.

Inspektimi në punën dhe dokumentacionin sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni nënkupton edhe inspektim në dokumentacionin dhe llogaritë e rezidentëve dhe jorezidentëve të tretë të cilët janë të ndërlidhur me mbik[*q*]yrjen nga neni 46 i këtij ligji.

Gjatë kryerjes së mbik[*q*]yrjes inspektuese, inspektori mund t[*t*]i mbaj[*t*] dhe nxjerrë jashtë kopjet nga dokumentet e paragraf[*ve*] 1, 2 dhe 3 t[*t*] k[*t*]ij neni.”

## Neni 12

Neni 48 ndryshohet si vijon:

"Për veprimet e ndërmarrura në procedurën e mbikçyrjes inspektuese, inspektori përpilon procesverbal. Me konkluzionin i cili është pjesë përbërëse e procesverbalit nga paragrafi 1 i këtij neni, inspektori i urdhëron subjektin t'i evitoj paligjshmëritë dhe parregullsitë në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të procesverbalit.

Subjekti ka të drejtë të paraqesë kundërshtim në procesverbal për mbikçyrjen e zbatuar, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të tij. Nëse në kundërshtimin jepën fakte të reja dhe dëshmi të reja që do të ndikonin në marrjen e vendimit dhe ndërmarrjen e masave tjera, do të verifikohen faktet e paraqitura dhe dëshmitë e ofruara dhe për këtë do të përpilohet procesverbal plotësues."

## Neni 13

Pas nenit 48, shtohen dy nene të reja 48-a dhe 48-b si vijojn[:

## "Neni 48-a

Nëse subjekti në afatin e caktuar me konkluzionin e nenit 48 të këtij ligji nuk i eviton paligjshmëritë dhe parregullsitë e verifikuara, Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Devizor (në tekstin e mëtejme: Drejtori), do të marrë vendim me të cilin do t'i urdhërojë subjektin në afat prej tetë ditësh nga pranimi i të njëjtit të paguajë depozitë pa interes në kundërvlerë në denarë t[ mjeteve t[ deponuara në kundërshtim me nenet 14, 20, 23 dhe 25 të këtij ligji, në llogari të veçantë në Ministrinë e Financave.

Kundërvlera në denarë e depozitit llogaritet sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës.

Me kërkesë të subjektit, e në bazë të konfirmimit nga ana e inspektorit se paligjshmëritë dhe parregullsitë e verifikuara janë evituar, Ministria e Financave do ta lejojë kthimin e depozitit të paguar nga paragrafi 1 i këtij neni në afat prej tetë ditësh.

## Neni 48-b

P[ r shkak t[ pages[ s s[ depozitit nga neni 48-a t[ k[ t[ i ligji, drejtori do t[ marr[ vendim p[ r ndalim t[ shfryt[ zimit t[ mjeteve t[ subjektit nga llogarit[ e tij, t[ t[ ardhurave personale nga marr[ dh[ nia e pun[ s dhe k[ rkesave t[ tij, nd[ rkaq bart[ sit t[ qarkullimit pagesor, debitorit t[ subjektit, p[ rkat[ sisht paguesit t[ t[ ardhurave personale t' u urdh[ roj[ mjetet t' i paguajn[ n[ dobi t[ depozitit pa interes.

Inspektori [ sht[ i obliguar t[ ngrej[ procedur[ kund[ rvajt[ se para se t[ merret vendimi nga paragrafi 1 i k[ t[ i] neni, p[ r shkak t[ cenimit t[ dispozitave t[ neneve 14, 20, 23 dhe 25 t[ k[ t[ i] ligji nga ana e subjektit.

Ministria e Financave [ sht[ e obliguar n[ afat prej tet[ dit[ sh t[ veproj[ , p[ rkat[ sisht ta ekzekutoj[ aktgjykimin gjyq[ sor i cili ka t[ b[ j] me pjes[ n e depozitit t[ aritur."

## Neni 14

N[ nenin 49 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"N[ se subjekti n[ afatin t[ cilin do ta caktoj[ inspektori sipas konkluzionit t[ nenit 48 t[ k[ t[ i] ligji nuk i eviton paligjshm[ rit[ e verifikuara, p[ rkat[ sisht parregullsit[ ose me k[ rkes[ nuk e paraqet, p[ rkat[ sisht dor[ zon dokumentacionin ose n[ se nuk e paguan depozitin sipas nenit 48-a t[ k[ t[ i] ligji, drejtori do t[ marr[ vendim me t[ cilin p[ rkoh[ sisht e ndalon kryerjen e veprimtaris[ s] caktuar. Ndalesa e p[ rkohshme vlen deri n[ plot[ simin e obligimeve t[ p[ rcaktuara n[ vendim."

## Neni 15

N[ nenin 50 paragrafi 1, pas numrit "48" vihet presje dhe shtohen fjal[ t: "48-a, 48-b".

## Neni 16

N[ nenin 56 paragrafin 1 n[ pikat 8 dhe 9 fjal[ t: "Ministria e Financave" z[ vend[ sohen me fjal[ t: "Regjistri qendror".

N[ pik[ n 33 pas fjal[ ve: "Qeveria e Republik[ s s[ Maqedonis[ " shtohen fjal[ t: "dhe Banka Popullore e Republik[ s s[ Maqedonis[ ".

## Neni 17

Pas nenit 59 shtohet nen i ri 59-a, si vijon:

## "Neni 59-a

Rezident[ t dhe jorezident[ t t[ cil[ t kan[ deponime n[ investime direkte dhe n[ paluajtsh[ m[ ri jasht[ vendit p[ rkat[ sisht n[ Republik[ n e Maqedonis[ deri n[ hyrjen n[ fuqi t[ k[ t[ i] ligji, obligohen n[ afat prej 6 muajsh nga hyrja n[ fuqi e k[ t[ i] ligji t[ b[ jn] regjistrimin e deponimeve n[ Regjistrin e deponimeve n[ paluajtsh[ m[ ri t[ jorezident[ ve n[ Republik[ n e Maqedonis[ , Regjistrin e deponimeve n[ paluajtsh[ m[ ri t[ rezident[ ve jasht[ vendit, Regjistrin e investimeve direkte t[ rezident[ ve jasht[ vendit dhe n[ Regjistrin e investimeve direkte t[ jorezident[ ve n[ Republik[ n e Maqedonis[ ."

## Neni 18

Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[ n e tet[ nga dita e shpalljes n[ " Gazet[ n zyrtare t[ Republik[ s s[ Maqedonis[ ".

## 1188.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 2003 година.

Бр. 07-3995/1  
22 јули 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

## ЗАКОНОТ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Во Законот за Народната банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/2002) во членот 7 став 1 зборот "општи" се брише.

## Член 2

Во членот 8 став 1 по зборовите: "Народна банка" се додаваат зборовите: "на 31 декември 2002 година", а износот: "1.254.717.815,50 денари" се заменува со износот: "1.289.789.232,00 денари".

## Член 3

Во членот 9 зборовите: "Општите резерви" се заменуваат со зборот "Резервите".

## Член 4

Во членот 10 став 1 алинеја 1 зборот "изготвува" се заменува со зборот "утврдува".

Во алинеја 4 по зборот "ја" се додаваат зборовите: "утврдува и".

Алинејата 8 се менува и гласи:  
"- издава дозвола за основање и работење на банка и штедилница и врши супервизија на банките и штедилниците;"